

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

EPSON P- 2000

Овој мултимедијален прегледник кој, фотографира и видеозаписи со капацитет од 40GB, е добредојден сопатник за летните одмори. LCD екранот со големина од 3.8" резолуција 640x480 пиксели, димензии од 174x84x31.4мм и тежина 415 гр претставува интересен гаџет за секого. Корисноста на оваа направа се проширува со CompactFlash и Secure Digital



картичките, па така на едноставен начин можеме да ги префрлиме фотографиите од дигиталниот апарат на уредот, откако повеќе ќе нема простор на картичките. JPEG фотографиите и MPEG-4 видеозаписот, како и репродукција на MP3 и ACC аудиоформатот помалку ја ограничуваат употребата, додека можноста за принтање на фотографиите со помош на USB Direct Print опцијата звучи привлечно. Интересен концепт со некои ограничувачки фактори може да им го олесни животот на некои корисници, додека високата цена за ваквите уреди и нема да го привлече секого.



HP L2335 23"

Anandtech се позанимава со овој поголем LCD монитор од формата HP, а иако се рекламира како бизнис дисплеј со своите добри карактеристики, може да биде и повеќе од прифатливо решение за игри и мултимедија. Native резолуцијата на овој монитор е 1920x1200, време на обработка 16ms, контраст 500:1, а гаранцијата е три години. Освен тоа, мониторот има component, composite и S-видеоприклучок, сигнал zoom, pivot и Picture - in Picture опцијата, што го прави



идеален избор со голем број намени. Времето на обработка од 16ms звучи добро за овој модел, а практиката покажа дека HP не пребега од лажните спецификации како што постојано прават повеќето произведувачи. Anandtech монитор, со оглед на класата и разумната цена го прогласи за најдобар за класата, благодарение на одличната опременост и карактеристиките.

PLAY STATION 3 НАЈПОПУЛАРЕН

Иако Microsoft Xbox 360 се очекува да се појави за неколку месеци, PlayStation 3 сè уште е една година оддалечен, а јапонските потрошувачи сепак се заинтересирани за PlayStation 3. Тоа го докажува и анкетата спроведена од страна на C-News во период од 10-59 години. Резултатите на анкетата даваат 60 отсто за PlayStation 3 конзолата, што ја прави



најинтересна од другите нови конзоли, кои се или ќе се пласираат на пазарот. Останатите конзоли, како што се Nintendo Revolution gaming machine кој доби 8 отсто и

Microsoft Xbox 360 со само 2 отсто, очигледно не се многу интересни за купувачите, додека 30 отсто од испитаниците не се одлучиле. Причините за големата популарност на PlayStation 3 е сигурно големиот опсег, кој се однесува на софтверот, затоа што тоа е Sony производ и бидејќи оваа конзола има технолошка супериорност со Blu-ray поддршка.



RADIO TAXI
Пулстарс
9177